



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 6 април 1964
Скопје
Број 13

Год. XX

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

57.

На основа член 63 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61) и точ. 3 од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за индустријата и рударството од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 10/64), Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија распишува

XV КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ЗА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО ОД СРЕДСТВОТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛЕН 10 И 11 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВОТА НА РЕПУБЛИКАТА

I — Стопанската банка на СР Македонија, според овој конкурс, од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката, ќе дава кредити за изградба на нови објекти.

II — Корисници на кредитот за целта од претходната точка можат да бидат:

— работните организации од областа на индустријата и рударството и нивните заедници; и
— општествено-политичките заедници.

III — Учеството, во инвестициите е задолжително и тоа не може да биде помало од 30% од претсметковната вредност на инвестиционите вложувања.

Инвеститорите се должни да обезбедат 5% гарантен износ од висината на кредитот.

IV — Најниска интересна норма, која треба да се понуди при поднесувањето на барањето е интересната норма, која кредитобарачот ја плаќа на својот деловен фонд зголемена за 1 (еден).

V — Кредитите се одобруваат со рок на враќање, кој не може да биде подолг од 15 години.

VI — Рокот за изградба на објектите не може да биде подолг од две години.

За големите објекти во исклучителни случаи рокот на изградба може да биде подолг од две години.

VII — Предимство во добивање на кредит имаат кредитобарачите коишто:

1. — обезбедуваат брзо ефектуирање на инвестицијата и поголем рентабилитет;

2. — со производството придонесуваат за зголемување на извозот, односно намалување на увозот;

3. — ќе понудат повисоко сопствено учество и покус рок на отплата.

VIII — Кредитобарачите од стопански неразвиените подрачја, односно општини, определени со Општествениот план за стопанскиот развиток на Социјалистичка Република Македонија за 1961—1965 година, доколку еднакво со другите ги исполнуваат условите од претходната точка имаат предност во добивање на кредит.

Кредитобарачите од претходниот став се ослободени од полагање на сопствено учество и гарантен износ.

IX — Барањето за инвестиционен кредит треба да ги содржи сите потребни елементи за оцената на инвестиционото вложување, а посебно:

— целта за која се бара кредитот;

— висината на кредитот за основни и обртни средства;

— износот на средствата со кои кредитобарачот и неговиот гарант учествуваат во трошоците на инвестицијата;

— интересната норма и рокот на враќање на кредитот што го нуди кредитобарачот;

— рокот за почетокот и рокот за завршокот на работите како и денот од кога започнува отплатавање на кредитот; и

— претсметка на девизниот ефект.

X — Барањето за инвестиционен кредит се поднесува на образци издадени од Југословенската инвестициона банка (ЗП образец 70/VII издание) кои можат да се добијат во Стопанската банка на СР Македонија — Скопје.

Кон барањето за кредит кредитобарачот поднесува:

1. — Инвестициона програма што се составува според чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 45/61) и Одлуката за донесување на инвестициона програма. Инвестиционата програма и Одлуката донесени во смисла на чл. 12 од споменатиот Закон треба да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот што ја донел инвестиционата програма.

2. — За инвестициони објекти, односно инвестициони работи, чија претсметковна вредност не го надминува износот од 50,0 мил. дин. упростен елаборат составен според Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ“ бр. 33/62) и Одлуката за определување на објекти, односно работи за изградба според нивната вредност („Сл. весник на СРМ“ бр. 9/63).

3. — Доказ за обезбедување на средства за полагање на 5% гарантен износ како и на сред-

ства за учество во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде заверен од страна на Банката, кај која се водат тие средства со тоа Банката да е согласна да изврши блокирање на постојните средства и на приливот на средствата до висината на потребните средства за учество и гарантен износ.

4. — Потврда за кредитната способност на кредитобарачот издадена од страна на Банката, кај која кредитобарачот има тековна, односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето.

5. — Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — кредитобарачот со потврда за промените што настанале од регистрацијата до поднесувањето на барањето. Потврдата не може да биде постара од 60 дена до денот на поднесувањето на барањето.

6. — Одлука за задолжување по кредитот донесена од надлежниот орган.

7. — Завршна сметка на стопанската организација за последните две години (3S-1 до 3S-8), месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесувањето на барањето за кредит и периодична претсметка за последниот претсметковен период.

8. — Потврда од надлежниот електростопански орган за обезбедување на електрична енергија за погонот што ќе се гради.

XI — Банката може да го услови одобрувањето на кредитот со гаранција.

XII — Барањето на инвестиционен кредит и инвестиционата програма со сите прилози се поднесува во 2 (два) примероци на Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија.

XIII — Барањата што ќе бидат поднесени во рок од еден месец по објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на СРМ“ ќе се сметаат како барања поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат под условите на овој конкурс.

Барањата поднесени по истекот на I рок ќе бидат разгледувани сукцесивно во текот на годината во рамките на расположивите средства.

XIV — Примените барања по основ XIV конкурс за давање инвестициони кредити за индустријата и рударството од средствата на кредитот даден на СР Македонија од ОИФ за унапредување стопанскиот развој на недоволно развиените подрачја, ќе се разгледуваат и одобруваат под условите предвидени во овој конкурс, до колку кредитобарачите ги усогласат барањата со условите на конкурсот во рок од еден месец по објавувањето.

XV — Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Законот за банките, Законот за кредитните и други банкарски работи („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 10/61) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за индустрија и рударство од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употребата на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 10/64), како и други постојни прописи.

XVI — Овој конкурс влегува во сила првиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 1-22

21 март 1964 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Генерален директор,
Т. Ивановски, с. р.

Претседател на УО,
В. Григичев, с. р.

58.

На основа член 63 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61) и точ. 3 од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за градежништвото од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 10/64), Стопанската банка на СР Македонија распишува

XVI КОНКУРС

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛ. 10 И 11 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

I — Стопанската банка на СР Македонија според овој конкурс ќе дава кредити од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката, за набавка и докомплетирање на градежната механизација.

II — Корисници на кредитите за целите од претходната точка можат да бидат стопанските организации од областа на градежништвото.

III — Собственото учество во трошоците на инвестицијата е задолжително и тоа не може да биде помало од 30% од претсметковната вредност.

IV — Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од (8) осум години.

V — Најниската годишна интересна норма која треба да се понуди при поднесувањето на барањето за кредит е интересната норма што кредитобарачот ја плаќа на деловниот фонд зголемена за 1 (еден).

VI — Барањето за инвестиционен кредит за оваа намена треба да ги содржи следниве податоци:

- целта за која се бара кредитот;
- висината на кредитот;
- износот на средствата со кои кредитобарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата;
- интересната норма и рокот на враќањето на кредитот што ги нуди кредитобарачот;
- рокот за почетокот и завршокот на набавките на предвидената механизација и опрема и денот од кога започнува да тече отплатата на кредитот.

VII — Предимство во добивање на кредит имаат кредитобарачите коишто:

1. — остваруваат општествен бруто продукт поголем од 400,0 мил. дин. и се со седиште надвор од Скопје;

2. — имаат поголема производна задача;

3. — постигнуваат поголем рентабилитет со инвестиционото вложување; и

4. — понудат поголемо сопствено учество, пократок рок на враќање на кредитот и повисока интересна норма.

VIII — Барањето на инвестиционен кредит се поднесува на образци издадени од Југословенската инвестициона банка (ЗИ и ЗПИ) кои можат да се добијат во Стопанската банка на СР Македонија — Скопје.

Кон барањето за кредит кредитобарачот поднесува:

1. — Инвестициона програма што се составува според чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 45/61) и решение за донесување на инвестициона програма. Инвестиционата програма и решението донесени во смисла на чл. 12 од споменатиот Закон, треба да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот што ја донел инвестиционата програма.

2. — За инвестициони објекти односно инвестиции вложувања, чија претсметковна вредност не го надминува износот од 50,0 мил. дин. се поднесува упростен елаборат составен според Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ“ бр. 33/62) и Одлуката за определување на објекти односно работи за изградба според нивната вредност („Сл. весник на СРМ“ бр. 9/63 година).

3. — Доказ за обезбедување на средства за полагање на 5% гарантен износ како и за средствата за учество во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде оверен од страна на Банката кај која се водат тие средства со тоа дека Банката е согласна да изврши блокирање на постојните средства за гарантен износ и учество.

4. — Потврда за кредитната способност на кредитобарачот издадена од страна на Банката, кај која кредитобарачот има тековна, односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето за кредит.

5. — Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — кредитобарачот, со потврда на промените што настанале од денот на регистрацијата до поднесувањето на барањето. Потврдата не може да биде постара од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето.

6. — Извод од записникот од одржаната седница на работничкиот совет на која е одлучено претпријатието да се задолжи.

7. — Завршна сметка на стопанската организација за последните две години (образец бр. 1 од 8/63). Месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесувањето на барањето за кредит и периодична претсметка за последниот претсметковен период.

IX — Банката може да го услови барањето на кредитот со гаранција на општествената политичка заедница.

X — Барањето за инвестиционен кредит и инвестиционата програма со сите прилози се поднесува во 2 (два) примероци до Стопанската банка на СРМ — Скопје.

XI — Според овој конкурс нема да се примаат барања за кредит под 20,0 мил. дин. претсметковна вредност.

XII — Барањата што ќе бидат поднесени во рок од еден месец по објавувањето од овој конкурс во „Сл. весник на СРМ“ ќе се сметаат како барања поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат под условите на овој конкурс.

Барањата поднесени по истекот на првиот рок ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно во текот на годината во рамките на расположивите средства.

XIII — Од средствата на кредитот одобрен според овој конкурс не може да се набавува механизација и опрема која веќе била во употреба.

XIV — Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и други банкарски работи („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 10/61) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за градежништвото од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката.

XV — Овој конкурс влегува во сила првиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 1-23

21 март 1964 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Генерален директор,
Т. Ивановски, с. р.

Претседател на УО,
В. Гривчев, с. р.

59.

На основа член 35 став 1 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61), а во врска со точка 2 од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за шумарството од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 9/64), Стопанската банка на СР Македонија распишува

XVII КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ВО 1964 ГОДИНА ЗА ШУМАРСТВОТО ОД СРЕД- СТВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА НА- СОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

I — Стопанската банка на СР Македонија во 1964 година ќе одобрува кредити за шумарството од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката, и тоа:

1) за изградба и реконструкција на постојните шумски комуникации;

2) за подигање на плантажи од тополи и брзорасни четинари;

3) за регенерација на шуми; и

4) за набавка на опрема.

Кредитите за опрема ќе се даваат само за онаа опрема што е вклучена во програмите за намените од претходната точка.

II — Корисниците на кредитите од претходната точка на конкурсот можат да бидат општествено-политички заедници, работни организации, задруги и други општествено-правни лица.

III — Сопственото учество во инвестицијата е задолжително и тоа не може да биде помало од 10% од претсметковната вредност на инвестицијата за изградба и реконструкција на шумски комуникации, како и за регенерација на шуми, и од 5% за плантажи.

Гарантниот износ се определува во висина од 5% од износот на одобриениот кредит.

IV — Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од:

— 25 години за шумски комуникации,

— 13 години за плантажи од тополи,

— 40 години за плантажи од брзорасни четинари, и

— 40 години за регенерации.

Отплатата на кредитот ќе отпочнува:

— за плантажите од тополи најдоцна 12 години по засадувањето,

— за плантажите од брзорасни четинари 25 години по засадувањето, и

— за регенерациите 15 години по извршувањето на работите.

V — Најниската годишна интересна норма која треба да се понуди при поднесувањето на барањето е 2%.

VI — Првенство за добивање на кредити по овој конкурс имаат кредитобарателите што ќе понудат:

— поголемо сопствено учество,

— покус рок на отплата на кредитот, и

— повисока интересна норма.

Првенство за добивање на кредити за изградба на шумски комуникации ќе имаат оние кредитобаратели кои, покрај условите од претходниот став,

— имаат шумско уредувачки елаборат за шумата што се отвара,

— зафаќаат комплекси на шума со поголема дрвна маса, и

— даваат целосно решение за отварање на шумските комплекси.

Инвеститорите од стопански неразвиените подрачја, доколку еднакво со другите ги задоволуваат условите од претходниот став, ќе имаат првенство при добивање на кредит.

VII — Барањето за инвестиционен кредит се поднесува на посебни образци (обр. П. Б. бр. 341) што можат да се добијат во комуналните банки.

Кoj барањето за кредит кредитобарателот поднесува:

1. Инвестициона програма изработена според чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвестиционите објекти („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 45/61), и одлука за донесување на инвестиционата програма.

Инвестиционата програма за шумско-културните работи (плантажи од тополи, плантажи од брзорасни четинари и регенерации) покрај другото треба да содржи и предмер, претсметка и анализа на цените по единица капацитет.

Инвестиционата програма и одлуката донесени во смисла на чл. 12 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти треба да бидат поврзани во една целина и запечатени со печатот на органот што ја донел инвестиционата програма.

За инвестициони објекти односно инвестициони работи чија претсметковна вредност не го надминува износот од 50,0 мил. дин. се поднесува упростен елаборат изработен според Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ“ бр. 33/62) и Одлуката за определување објекти односно работи за изградба според нивната вредност („Сл. весник на НРМ“ бр. 9/63).

2. Спецификација на опремата, со означување на главните карактеристики и цената на секоја позиција како и на транспортните трошоци на опремата.

3. Спецификација на другите трошоци (кадар, проектирање, истражни работи, надзор и сл.), со образложение за секоја ставка.

4. Ситуација и локација на објектот во размер 1:10000 до 1:25000.

5. Доказ за обезбедување на средства за полагање на 5% гарантен износ, како и на средства за учество во трошоците на инвестицијата, и тоа:

— за дел од средствата што се обезбедуваат од Локалниот инвестиционен фонд и од средствата на комуналната банка — Одлука на управен одбор на комуналната банка за обезбедување на тие средства;

— за дел од средствата што ги обезбедува самиот инвеститор — решение на работничкиот односно задружниот совет на стопанската организација за обезбедување на средствата со куса анализа и потврда од банката дека инвеститорот располага односно дека ќе располага со овие средства.

6. Потврда за кредитната способност на кредитобарателот издадена од страна на банката кај која кредитобарателот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето. биде подолг од 10 (десет) години,

7. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — кредитобарателот.

8. Извод од записникот за одржаната седница на работничкиот совет, односно задружниот совет или на највисокиот орган за управување, на која е одлучено стопанската организација односно установата да се задолжи.

9. Завршна сметка на стопанската организација за последните 2 години (обр. бр. 14 и 15), месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесувањето на барањето за кредит и периодична претсметка за последниот претсметковен период.

10. Доказ за уплатен надоместок за преглед на инвестициониот елаборат според Тарифата на Стопанската банка на СРМ во одреден износ.

VIII — Банката може да го услови одобрувањето на кредитот со гаранција.

IX — Барањето за инвестиционен кредит со сите прилози се поднесува во 2 примерка до територијално надлежната комунална банка.

X — Барањата што ќе бидат поднесени во рок од еден месец по објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на СРМ“ ќе се сметаат како барања поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат под условите на овој конкурс.

Барањата поднесени по истекот на првиот рок ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во текот на годината во рамките на расположивите средства.

XI — Поднесените барања за кредит во 1963 година по основ на VIII конкурс („Сл. весник на СРМ“ бр. 11/63) доколку одговараат на поставените услови со овој конкурс ќе се сметаат како поднесени барања во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат под условите на конкурсот.

XII — Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и други банкарски работи („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 10/61), Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за шумарството од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Сл. весник на СРМ“ бр. 9/64), како и другите постојни прописи.

XIII — Овој конкурс влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 1-24

21 март 1964 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Генерален директор, Претседател на УО,
Т. Ивановски, с. р. В. Гривчев, с. р.

60.

На основа на член 35 став 1 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61), а во врска со точка 2 од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за земјоделството од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 9/64), Стопанската банка на СРМ распишува

XVIII КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ВО 1964 ГОДИНА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ОД СРЕДСТВОТА ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВОТА НА РЕПУБЛИКАТА

I — Стопанската банка на СР Македонија во 1964 година ќе одобрува инвестициони кредити за земјоделството од средствата предвидени со За-

конот за насочување и употреба на средствата на Републиката и тоа: за изградба на објекти, односно за проширување, реконструкција и модернизација за постојните земјоделски објекти, во чие кредитирање неучествуваат вонрепубличките инвестициони средства, а се од посебен економски интерес.

Кредитобарателот со својата инвестициона програма и техничка документација треба да докаже дека со бараниот кредит обезбедува најповолно економско, технолошко и техничко решение за високопродуктивно и рентабилно производство на производи од посебна важност и дека е способен да го отплати кредитот и да ги изврши сите други обврски према општествената заедница.

II — Корисници на кредитите за целта од претходната точка можат да бидат: земјоделско-индустриски комбинати, земјоделски стопанства, земјоделски задруги, други работни организации и општествено-политички заедници.

III — Кредитите од точка I Стопанската банка на СР Македонија ќе ги одобрува на кредитно способните организации доколку служат за обезбедување на крупно и рентабилно производство, и тоа под следните услови:

1) интересната норма да изнесува најмалку 3% годишно;

2) рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 10 години;

3) сопственото учество во трошоците на инвестицијата е задолжително и тоа не може да биде помало од 20% од претсметковната вредност на инвестиционото вложување;

4) гарантниот износ се определува во висина од 5% од износот на одобриот кредит.

IV — Банката може да го услови одобрувањето на кредитот со гаранција.

V — Првенство за добивање на кредит по овој конкурс ќе имаат покрупните земјоделски организации кои:

— со инвестиционото вложување го подобруваат стопанисувањето на организацијата во целина и обезбедуваат поголеми норми на рентабилност, и кои

— ќе понудат поголемо сопствено учество во трошоците на инвестицијата.

VI — Барањето за кредит се поднесува до територијално-надлежната комунална банка на обр. П. Б. бр. 341 во два примерка.

Кон барањето за кредит кредитобарателот приложува во два примерка:

1) инвестициона програма изработена според чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвестиционите објекти („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 45/61) и Одлука за донесување на инвестиционата програма.

Инвестиционата програма и одлуката донесени во смисла на чл. 12 од Основниот закон за изградба на инвестиционите објекти, треба да бидат поврзани во една целина и запечатени со печатот на органот што ја донел инвестиционата програма.

За инвестициони објекти, односно инвестициони работи, чија претсметковна вредност не го надминува износот од 50,0 мил. дин. се поднесува

упростен инвестиционен елаборат според Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ“ бр. 33/62) и Одлуката за определување објекти односно работи за изградба според нивната вредност („Сл. весник на НРМ“ бр. 9/63);

2) спецификација на опремата, со означување на главните карактеристики и цената на секоја позиција, како и на транспортните трошоци на опремата;

3) спецификација на другите трошоци (кадар, проектирање, истражни работи, надзор и др.) со образложение за секоја ставка;

4) доказ за обезбедување на средства за полагање 5% гарантен износ и на средства за учество во трошоците на инвестицијата, и тоа:

— за дел од средствата што се обезбедуваат од Локалниот инвестиционен фонд и од средствата на Комуналната банка — Одлука на Управниот одбор на комуналната банка за обезбедување на тие средства;

— за дел од средствата што ги обезбедува самиот инвеститор — решение на работничкиот односно задружниот совет на стопанската организација за обезбедување на средствата со куса анализа и потврда од банката дека инвеститорот располага односно дека ќе располага со овие средства;

5) потврда за кредитната способност на кредитобарателот издадена од страна на банката кај која кредитобарателот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето;

6) оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — кредитобарателот;

7) извод од записникот за одржаната седница на работничкиот совет, односно задружниот совет, или на највисокиот орган за управување, на која е одлучено стопанската организација односно уставната да се задолжи;

8) завршна сметка на стопанската организација за последните две години (обр. бр. 14 и 15), месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесувањето на барањето за кредит и периодична претсметка за последниот претсметковен период; и

9) доказ за уплатен надоместок за преглед на инвестициониот елаборат според Тарифата на Стопанската банка на СРМ во одреден износ.

VII — Барањата што ќе бидат поднесени во рок од еден месец по објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на СРМ“ ќе се сметаат како барања поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат под условите на овој конкурс.

Барањата поднесени по истекот на првиот рок ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно во текот на годината во рамките на расположивите средства.

VIII — Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и други банкарски работи („Сл. лист на

ФНРЈ“ бр. 10/61), Одлуката за условите и начинот под кои во 1964 година ќе се даваат кредитите за земјоделството од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Сл. весник на СРМ“ бр. 9/64), како и другите постојни прописи.

Бр. 1-25

21 март 1964 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Генерален директор,

Т. Ивановски, с. р.

Претседател на УО,

В. Гривчев, с. р.

61.

На основа член 35 став 1 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61) и точката IV од Одлуката за намените и условите под кои ќе се даваат кредити за трајни обртни средства („Службен весник на СРМ“, бр. 31/63), Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија распишува

**XIX КОНКУРС
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНИ
ОБРТНИ СРЕДСТВА**

I. Стопанската банка на СР Македонија — Скопје, според овој конкурс од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд ќе дава кредити:

1) За обезбедување на трајни обртни средства за стоконите куќи, за кои од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд се одобрени кредити за основни средства во текот на 1959/60 год. а истовремено не им се одобрени и обртни средства.

Кредитите за трајни обртни средства за оваа намена ќе се даваат под истите услови под кои се одобрувани кредитите за вложување во основни средства.

2) За обезбедување на трајни обртни средства на специјализираните надворешно трговски претпријатија кои не располагаат со потребниот минимум според Законот за промет со стоки и услуги со странство и прописите донесени врз основа на него.

Кредитите за трајни обртни средства за оваа намена ќе се даваат под следните услови:

— рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 10 (десет) години,

— најниска интересна норма која треба да се понуди при поднесување на барањето е интересната норма што кредитобарачот ја плаќа на својот деловен фонд зголемена за 1 (еден).

II. Барањето за трајни обртни средства се поднесува на обрасци од Југословенската инвестициона банка (3П обрасци — дефинитивно барање за кредит за обртни средства) кои можат да се добијат во Стопанската банка на СР Македонија — Скопје.

Кон барањето за кредит кредитобарачот поднесува:

1. Потврда за кредитна способност на кредитобарачот издадена од страна на Банката кај која кредитобарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена до денот на поднесување на барањето.

2. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација, со потврда за промените што настанале од регистрацијата до поднесување на барањето. Потврдата не може да биде постара од 60 дена до денот на поднесување на барањето.

3. Извод од записникот од одржаната седница на Работничкиот совет на која е одлучено претпријатието да се задолжи.

4. Завршна сметка на стопанската организација за последните 2 (две) години (обр. бр. 1, 12, 14 и 15), периодична пресметка за последниот претсметковен период и месечен бруто биланс за последниот месец преди поднесување на барањето за кредит.

III. Банката може да го услови одобрувањето на кредитот со гаранција на општествено-политичката заедница.

IV. Барањето за кредит за трајни обртни средства со сите прилози се поднесува во 2 (два) примероци во Стопанската банка на СР Македонија.

V. Барањата што ќе бидат поднесени во рокот од еден месец по поднесувањето на овој конкурс во „Службен весник на СРМ“ ќе се сметаат како барања поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат под условите на овој конкурс.

Барањата поднесени по истекот на првиот рок ќе бидат разгледувани sukcesивно во текот на годината во рамките на расположивите средства.

VI. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и другите банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61) и Одлуката за намените и условите под кои ќе се даваат кредити за трајни обртни средства („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63) како и другите постојни прописи.

VII. Овој конкурс стапува на снага првиот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 1-26

21 март 1964 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Генерален директор,
Т. Ивановски, с. р.

Претседател на УО,
В. Гривчев, с. р.

62.

На основа член 63 од Законот за банките („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 10/61) и точ. 3 и 7 од Одлуката за условите и начинот на кој ќе се даваат кредити за индустријата и рударството од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 10/64), Управниот одбор на Стопанската банка на СР Македонија донесува

ЗАКЛУЧОК

за условите под кои Стопанската банка на СР Македонија по пат на непосредна спогодба ќе дава кредити од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката во областа на индустријата и рударството во 1964 година

I. Стопанската банка на СР Македонија според овој заклучок по пат на непосредна спогодба од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката, ќе дава кредити во индустријата и рударството:

а) за реконструкција и

б) за изготвување на студии и проекти

— во електростопанството — за изготвување на техничка документација која треба да обезбеди основни решенија за електроенергетски објекти од сливот на реката Вардар,

— во црната металургија — за изготвување на техничка документација за изградба на погони за нагамошна финализација на производството од Железарницата „Скопје“ — Скопје, и

— во обоената металургија — за изготвување на инвестициона документација на фероникелот.

II. Корисници на кредитот од претходната точка можат да бидат:

— работните организации од областа на индустријата и рударството, односно нивните заедници и

— општествено политичките заедници.

III. За реконструкција, сопственото учество е задолжително и тоа не може да биде помало од 30% од претсметковната вредност на инвестиционото вложување.

IV. Најниската годишна интересна норма која треба да се понуди при поднесувањето на барањето е:

— за кредитите за реконструкција — интересната норма што кредитобарачот ја плаќа на својот деловен фонд, зголемена за 1 (еден),

— за кредитите за студии и проекти 1%.

V. Рокот за враќање на кредитите не може да биде подолг од:

— 10 години за кредитите за реконструкција, и

— 5 години за кредитите за студии и проекти.

VI. Доколку корисникот на кредитот за студии и проекти добие инвестиционен кредит за реализација на проектот, рокот за враќање и интересната норма на кредитот за студии и проекти ќе се изменат и ќе се изедначат со условите за основниот кредит.

VII. За кредитите за реконструкција предимство во добивање на кредити имаат кредитобарачите што:

— обезбедуваат брзо ефектуирање на инвестициите и поголем рентабилитет,

— ангажираат минимални средства за градежни работи,

— со производството придонесуваат за зголемување на извозот односно намалување на увозот,

— понудат поголемо учество и покус рок на враќање на кредитот.

VIII. Кредитобарачите од стопански неразвиените подрачја односно општини определени со општествениот план за стопанскиот развој на Социјалистичка Република Македонија за 1961—1965 година доколку еднакво со другите ги исполнуваат условите од претходната точка, имаат предимство во добивање на кредит.

Кредитобарачите од претходниот став ослободени се од полагање на сопствено учество и гарантен износ.

IX. Барањето за инвестиционен кредит треба да ги содржи сите потребни елементи за оценка на инвестиционото вложување а посебно:

— целта за која се бара кредитот,

— висината на кредитот за основни и обртни средства,

— износот на средствата со кои кредитобарачот и неговиот гарант учествуваат во трошоците на инвестицијата,

— интересната норма и рокот на враќањето на кредитот што ги нуди кредитобарачот,

— рокот за почетокот и завршетокот на работите, како и денот од кога започнува отплатувањето на кредитот, и

— пресметка на девизниот ефект.

X. Барањето за инвестиционен кредит за реконструкција се поднесува на образци издадени од Југословенската инвестициона банка (ЗП) кои можат да се добијат во Стопанската банка на СР Македонија — Скопје.

Кон барањето за кредит кредитобарачот поднесува:

1. Инвестициона програма што се составува според чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 45/61) и решение за донесување на инвестициона програма. Инвестиционата програма и решението донесени во смисла на чл. 12 од споменатиот Закон треба да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот што ја донел инвестиционата програма.

2. За инвестициони објекти, односно инвестициони работи, чија пресметковна вредност не го надминува износот од 50,0 мил. дин. упростен елаборат составен според Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ“, бр. 33/62) и Одлуката за определување на објекти односно работи според нивната вредност („Сл. весник на НРМ“, бр. 9/63 год.).

Од средствата на кредитот одобрен според овој конкурс во областа на индустријата и рударството

не може да се набавува механизација, која веќе била во употреба.

3. Доказ за обезбедување на средства за плаќање на 5% гарантен износ како и за средства за учество во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде заверен од страна на банката кај која се водат тие средства со тоа дека банката е согласна да изврши блокирање на постојните средства и на приливот на средствата до висината на потребните средства за учество и гарантен износ.

4. Потврда за кредитната способност на кредитобарачот издадена од страна на банката кај која кредитобарачот има тековна, односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена до денот на поднесувањето на барањето.

5. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — кредитобарачот, со потврда за промените што настанале од регистрацијата до поднесувањето на барањето. Потврдата не може да биде постара од 60 дена до денот на поднесувањето на барањето.

6. Извод од записникот од одржаната седница на работничкиот совет на која е одлучено претпријатието да се задолжи.

7. Завршна сметка на стопанската организација за последните 2 години (образец бр. ЗС-1 до ЗС-8), месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесување на барањето за кредит и периодична пресметка за последниот пресметковен период.

8. Потврда од надлежниот електростопански орган за обезбедување на електрична енергија за погонот што ќе се реконструира.

XI. Банката може да го услови одобрувањето на кредитот со гаранција.

XII. Барањето за инвестиционен кредит и инвестиционата програма со сите прилози се поднесува во 2 (два) примероци на Стопанската банка на СР Македонија.

XIII. Примените барања за давање инвестициони кредити во 1963 и во 1964 година ќе се разгледуваат и одобруваат под условите предвидени во овој заклучок доколку инвеститорите ги усогласат барањата со условите на Заклучокот.

XIV. Во сè друго за овој заклучок важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и други банкарски работи („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 10/61), и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за индустријата и рударството од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употребата на средствата на Републиката („Сл. весник на СРМ“, бр. 10/64), како и други постојни прописи.

XV. Овој заклучок влегува во сила првиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 1-27

21 март 1964 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Генерален директор,
Т. Ивановски, с. р.

Претседател на УО,
В. Гривчев, с. р.

63.

На основа член 63 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61) и точката 3 од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за градежништвото од средствата предвидени во член 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 10—64), Управниот одбор на Стопанската банка на СР Македонија донесува

ЗАКЛУЧОК

за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за градежништвото од средствата предвидени во член 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средства на Републиката

I. Стопанската банка на СР Македонија според Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за градежништвото од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката, ќе дава кредити:

— за набавка на механизација за одржување на јавните патишта.

II. Корисници на кредитите за целите од претходната точка може да бидат претпријатијата за одржување на патиштата.

III. Кредитобарачите се должни да обезбедат сопствено учество во висина од 5% од претсметковната вредност на инвестицијата.

IV. Најниска годишна интересна норма која треба да се понуди при поднесувањето на барањето е 2% годишно.

V. Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 10 години.

VI. Барањето за кредит за оваа намена треба да ги содржи следниве податоци:

— целта за која се бара кредитот,

— висина на кредитот,

— износ на средствата со кои кредитобарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата

— интересна норма и рокот на враќањето на кредитот што го нуди кредитобарачот,

— рокот за почеток и рокот за завршетокот на набавката на предвидената механизација и денот од кога започнува да тече отплата на кредитот.

VII. Барањето за инвестиционен кредит се поднесува на обрасците издадени од Југословенската инвестициона банка (ЗП) кои можат да се добијат во Стопанската банка на СР Македонија во Скопје.

Кон барањето за кредит, кредитобарачот поднесува:

1. Инвестициона програма составена според чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 45/61) и решение за донесување на инвестициона програма. Инвестиционата програма и решението донесено во смисла на чл. 12 од споменатиот Закон треба да бидат поврзани во една целина и запечатени со

печат на органот што ја донел инвестиционата програма.

2. За инвестиционите објекти, односно инвестициони работи чија пресметковна вредност не го надминува износот од 50,0 мил. дин., упростен елаборат составен според Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ“, бр. 33/1962 год.) и Одлуката за определување на објекти, односно работи за изградба според нивната вредност („Сл. весник на НРМ“, бр. 9/63).

3. Доказ за обезбедување средства за полагање 5% гарантен износ како и средства за учество во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде заверен од страна на Банката кај која се водат тие средства, со тоа дека Банката е согласна да изврши блокирање на постојните средства и приливот на средствата до висината на потребните средства за учество и гарантен износ.

4. Потврда за кредитната способност на кредитобарачот издадена од Банката кај која кредитобарачот има тековна односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена до денот на поднесувањето на барањето.

5. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација, со потврда за промените што настанале од регистрацијата до поднесувањето на барањето. Потврдата не може да биде постара од 60 дена до денот на поднесувањето на барањето.

6. Извод од записникот од одржаната седница на работничкиот совет на која е одлучено претпријатието да се задолжи.

7. Завршната сметка на стопанската организација за последните 2 (две) години (образец бр. ЗС-1 до ЗС-8), месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесување на барањето за кредит и периодична претсметка за последниот пресметковен период.

VIII. Предимство во добивањето на кредит имаат оние кредитобарачи кои понудат поголемо сопствено учество, пократок рок на враќање на кредитот и повисока интересна норма.

IX. Банката може да го услови одобрувањето на кредитот со гаранција на општествената политичка заедница.

X. Барањата за инвестиционен кредит и инвестиционата програма со сите прилози се поднесува во 2 (два) примероци на Стопанската банка на СР Македонија — Скопје.

XI. Од средствата на кредитот не може да се набавува употребувана опрема.

XII. Во сè друго за овој заклучок важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и други банкарски работи („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 10/61) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за градежништвото од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката.

ХИИ. Овој заклучок влегува во сила првиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 1-28
21 март 1964 година
Скопје

**СТОПАНСКА БАНКА
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Генерален директор, Претседател на УО,
Т. Ивановски, с. р. В. Гривчев, с. р.

64.

На основа член 63 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61 година) и точка 2 од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за угостителството и туризмот од средствата предвидени со член 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 9/64), Управниот одбор на Стопанската банка на СР Македонија донесува

ЗАКЛУЧОК

за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за угостителството и туризмот од средствата предвидени во чл. 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката

I. Стопанската банка на СР Македонија, Скопје, според овој заклучок од средствата предвидени во чл. 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката, ќе дава кредити:

— за довршување на започнатите угостителски објекти што се финансирани од средствата на ОИФ и РИФ, и

— за учество во користењето на средствата на Федерацијата наменети за унапредување на туризмот.

II. Корисници на кредитите за целите од претходната точка, можат да бидат:

— стопански организации во угостителството и туризмот,

— општествено-политички заедници.

III. Висината на учеството во трошоците на инвестиционите вложувања ќе се утврдува по пат на спогодба помеѓу Стопанската банка на СРМ и кредитобарачот.

IV. Кредитите од точката 1 од овој заклучок по однос на рокот на враќањето и интересната норма ќе се одобруваат под исти услови под кои ќе се одобри и основниот кредит од средствата на Федерацијата наменети за унапредување на туризмот во 1964 година.

V. Барањето за кредит за оваа намена треба да ги содржи следниве податоци:

— целта за која се бара кредитот,

— висината на кредитот,

— износ на средствата со кои кредитобарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата,

— рокот за почетокот и рокот за завршокот на објектот за кој се бара кредит и денот од кога започнува да тече враќањето на кредитот.

VI. Барањето за инвестиционен кредит се поднесува на образците издадени од Југословенската инвестициона банка (ЗИ) кои можат да се добијат во Стопанската банка на СР Македонија во Скопје.

Код барањето за кредит, кредитобарачот поднесува:

1. Инвестициона програма составена според чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 45/61) и решение за донесување на инвестициона програма. Инвестиционата програма и решението донесено во смисла на чл. 12 од споменатиот Закон треба да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот што ја донел инвестиционата програма.

2. За инвестиционите објекти, односно инвестициони работи, чија претсметковна вредност не го надминува износот од 50,0 мил. дин. упростен елаборат составен според Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ“ бр. 33 од 1962 година) и Одлуката за определување на објекти, односно работи за изградба според нивната вредност („Сл. весник на НРМ“ бр. 9/63 година).

3. Согласност за лоцирање на објектот од надлежните комунални органи.

4. Доказ за обезбедување средства за полагање на 5% гарантен износ како и средства за учество на трошоците на инвестицијата. Доказот да биде заверен од страна на Банката кај која се водат тие средства, со тоа дека Банката е согласна да изврши блокирање на постојните средства и приливот на средствата до висината на потребните средства за учество и гарантен износ.

5. Потврда за кредитната способност на кредитобарачот издадена од Банката кај која кредитобарачот има тековна односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена до денот на поднесувањето на барањето.

6. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација, со потврда за промените што настанале од регистрацијата до поднесувањето на барањето. Потврдата не може да биде постара од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето.

7. Извод од записникот од одржаната седница на работничкиот совет на која е одлучено претпријатието да се задолжи.

8. Потврда од надлежното седиште на Народната банка за висината на интересната норма по која стопанската организација плаќа камата на својот деловен фонд.

9. Завршната сметка на стопанската организација за последните две години (обр. бр. 1 до 8/63 год.), месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесување на барањето за кредит и периодична претсметка за последниот претсметковен период.

VII. Предимство во добивањето на кредит имаат оние кредитобарачи кои обезбедуваат:

— поголем девизен ефект,

— поголем степен на користење на капацитетот,

— пониски трошоци на инвестицијата по едно легло во однос на вкупните вложувања во основни средства, и

— покус рок за пуштање на објектот во погон.

VIII. Банката може да го услови одобрувањето на кредитот со гаранција на општествената политичка заедница.

IX. Барањата за инвестиционен кредит и инвестиционата програма со сите прилози се поднесува во 2 (два) примероци на Стопанската банка на СРМ — Скопје.

X. Од средствата на кредитот не може да се набавува употребувана опрема.

XI. Во сè друго за овој заклучок важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и други банкарски работи („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 10/61) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за угостителството и туризмот од средствата предвидени во чл. 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката.

XII. Овој заклучок влегува во сила првиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 1-30

21 март 1964 година

Скопје

**СТОПАНСКА БАНКА
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Генерален директор,
Т. Ивановски, с.р.

Претседател на УО,
В. Гривчев, с.р.

65.

На основа чл. 63 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за трговијата, угостителството, туризмот и занаетчиството од средствата предвидени во чл. 7 точка 2 од Законот за насочување и употребата на средствата на Републиката и определување начинот и условите под кои ќе се даваат кредити од тие средства („Службен весник на СРМ“, бр. 9/64), Управниот одбор на Стопанската банка на СР Македонија донесе

З А К Л У Ч О К

за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за трговија, угостителство, туризам и занаетчиство од средствата предвидени во член 7 точка

2 од Законот за насочување и употреба на
средствата на Републиката

I. Стопанската банка на СР Македонија од средствата предвидени во чл. 7 точка 2 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката во износ од 400,0 мил. динари ќе дава кредити преку комуналните банки за учество во инвестиционите вложувања во основни средства во трговијата, угостителството, туризмот и занаетчиството што се финансираат од средствата на оп-

штествените инвестициони фондови на општините и средствата на стопанските организации.

II. Кредитите од претходната точка ќе се даваат:

а) во трговијата:

— за изградба на продавачки и сместувачки простор и набавка на опрема,

б) во угостителството и туризмот:

— за изградба на угостителски капацитети за сместување и исхрана и за набавка на опрема, в) во занаетчиството:

— за изградба и реконструкција на капацитети за технички и лични услуги во домаќинството и за градежното занаетчиство.

III. Крајни корисници на кредитите можат да бидат:

а) за изградба на продавачки и сместувачки простор и набавка на опрема:

— стопански организации во трговијата и

— општествено-политички заедници.

б) за изградба на угостителски капацитети за сместување и исхрана и за набавка на опрема:

— стопански организации во угостителството и туризмот, и

— општествено-политички организации.

в) за изградба и реконструкција на капацитети за технички и лични услуги во домаќинството и за градежното занаетчиство:

— стопански организации од занаетчиски дејности што вршат услуги во домаќинството и градежно-услужното занаетчиство.

IV. Кредитите од точ. 1 на овој заклучок не можат да бидат повисоки од:

— 70% од претсметковната вредност за угостителските објекти,

— 50% за сите останати намени.

V. Најниската годишна интересна норма која треба да се понуди при поднесувањето на барањето е интересната норма што кредитобарачот ја плаќа на деловниот фонд зголемена за 1 (еден).

VI. Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од:

— 25 години за угостителските објекти,

— 20 години за објектите во трговијата и занаетчиството,

— 10 години за кредитите за опрема.

VII. Барањата за инвестициони кредити што се поднесуваат од крајните корисници за предните намени треба да ги содржат следниве податоци:

— целта за која се бара инвестициониот кредит,

— висината на кредитот,

— износот на средствата со кои кредитобарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата,

— рокот за почетокот и рокот за завршокот на објектот за кој се бара кредит и денот од кога започнува да тече отплатата на кредитот.

VIII. Предимство во добивање на кредити имаат оние кредитобарачи кои во барањето за кредит:

— бараат кредит во понизок процент од процентот определен во точката 4 од овој заклучок,

— понудат покус рок за враќање на кредитот, и

— обезбедат поголема рентабилност.

IX. Барањата за инвестициони кредити се поднесуваат на образците издадени од Југословенската инвестициона банка (ЗИ) кои можат да се добијат во Стопанската банка на СРМ во Скопје.

Код барањето за кредит кредитобарачот поднесува:

1. Инвестициона програма составена според чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 45/61) и решение за донесување на инвестициона програма. Инвестиционата програма и решението донесено во смисла на чл. 12 од споменатиот Закон треба да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот што ја донел инвестиционата програма.

2. За инвестиционите објекти односно инвестиционите работи чија претсметковна вредност не го надминува износот од 50,0 милиони динари, упростен елаборат составен според Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ“ бр. 33/62) и Одлуката за определување на објекти односно работи за изградба според нивната вредност („Сл. весник на НРМ“, бр. 9/63).

3. Доказ за обезбедување на средства за полагање на 5% гарантен износ, како и средства за учество во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде оверен од страна на Банката каде што се водат тие средства, со тоа дека Банката е согласна да изврши блокирање на постојните средства до висината на потребните средства за учество и гарантен износ.

4. Потврда за кредитната способност на кредитобарачот од Банката кај која кредитобарачот има тековна или жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена до денот на поднесувањето на барањето.

5. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација, со потврда за промените што настанале од регистрацијата до денот на поднесувањето на барањето за кредит. Потврдата не може да биде постара од 60 дена до денот на поднесувањето на барањето.

6. Извод од записникот од одржаната седница на Работничкиот совет, на која е одлучено претпријатието да се задолжи.

7. Завршната сметка на стопанската организација за последните две години (обр. бр. 1 до 8/63 год.), месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесувањето на барањето за кредит и периодична пресметка за последниот претсметковен период.

8. Потврда од надлежното седиште на Службата општествено книговодство при Народната банка за висината на интересната норма по која стопанската организација плаќа интерес на својот деловен фонд.

X. Крајните корисници барањата за инвестиционен кредит и инвестиционата програма со сите прилози ќе ги поднесуваат на територијално надлежната комунална банка во 2 (два) примероци.

XI. Од средствата на кредитот не може да се набавува употребувана опрема.

XII. Во сè друго за овој заклучок важат одредбите од Законот за банките, Законот за кредитните и другите банкарски работи („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 10/61) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за трговија, угостителство, туризам и занаетчиство од средствата предвидени во чл. 7 точка 2 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката.

XIII. Овој заклучок влегува во сила со првиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 1-32

21 март 1964 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Генерален директор,
Т. Ивановски, с. р.

Претседател на УО,
В. Гривчев, с. р.

Ојласен гел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-3708/1 од 20 февруари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Венковски Миодраг, роден на 22 февруари 1937 година во град Скопје, од татко Ратко и мајка Спасија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Миле**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (98)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-3703/1 од 20 февруари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Камчевска Вангелија, родена на 13 ноември 1948 година во село Шопур, Штипска околина, од татко Коле и мајка Сава, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Олга**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (99)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-2314/1 од 5 февруари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Миневски Петко, роден на 9 ноември 1944 година во село Чаниште, Витолска околина, од родители: татко Најдо и мајка Доста, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Митревски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (101)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4061/1 од 22 февруари 1964 година, ја одобри промената на фа-

милијарното име на Митревски Цветко, роден на 3 март 1908 година во село Љубојно, Охридска околија, од татко Никола и мајка Султа, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Јанкуловски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (102)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-3530/1 од 10 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Макачоска Драга, родена на 26 септември 1949 година во село Пештани, Охридска околија, од татко Томе и мајка Ратка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Македонка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (103)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4057/1 од 22 февруари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Хаџи Ментор, роден на ден 17 јуни 1943 година во село Ливада, Охридска околија, од татко Бари и мајка Хамиде, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Дервиши**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (104)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-3714/1 од 20 февруари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Мочароски Богоја, роден на 20 септември 1937 година во село Требеништа, Охридска околија, од татко Христафил и мајка Филка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ристоски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (105)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-18875/1 од 5 октомври 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Рамадани Шаип, роден на ден 24 април 1937 година во село Корошишта, Охридска околија, од татко Сабрит и мајка Зиме, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Јусуфи**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (106)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4270 од 28 февруари 1964 година, ја одобри промената на личното име на Котевска Милица, родена на ден 17 јануари 1937 година во село Курбиново, Охридска околија, од родители: татко Борис и мајка Стеванка, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Љубаровска Мирјана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (107)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4271 од 28 февруари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Котевски Васил, роден на ден 17 ноември 1932 година во село Љубојно, Охридска околија, од родители: татко Ристо и мајка Петкана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Љубаровски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (108)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-3550/1 од 18 февруари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Миладинова Марица, родена на ден 26 мај 1950 година во град Охрид, од татко Крсте и мајка Восилка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Мирјана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (109)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-4858/1 од 9 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Атанасковски Воислав, роден на 9 јуни 1936 година, во село Средно Коњаре, Скопска околија, од татко Гоше и мајка Пена, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Петрушевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (110)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4857/1 од 9 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Геговски Глигур, роден на 21 јануари 1927 година во Галичник, Тетовска околија, од татко Анто и мајка Драгана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Аврамовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (111)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-24380/1 од 7 јануари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Стерјовски Стерјо, роден на 24 октомври 1941 година во село Дихово, Битолска околија, од татко Ѓорѓи и мајка Васа, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Борис**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (112)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 189, страна 503, е запишана под фирма: Претпријатие за обработка на тутун „Нада Бутничошарева“ — Титов Велес — Работничко-службеничка менза во Титов Велес. Предмет на рабо-

тењето на мензата е: исхрана на работниците и службениците, продажба на безалкохолни пијалоци, цигари, кекс, бонбони, пиво и др.

Мензата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието за обработка на тутун „Нада Бутничошарева“ — Титов Велес, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес број 12607 од 27. VII. 1962 година.

Раководител на мензата е Бранко Николов.

Мензата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Јордан Ацев, претседател на управниот одбор на мензата, Трајче Коцев, книговодител на мензата, и Љубе Манчев, благајник на мензата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 3/63. (347)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 783, страна 583, е запишана под фирма: Фабрика за намештај, тапетарија и дрвна галантерија „Нова будуќност“ од Суботица — Продавница број 1 во Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 6. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови намештај и дрвна галантерија, како и теписи, лустери и декоративно платно како дополние на асортиманот во продавницата.

Продавницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-3414 од 22. II. 1963 година.

Раководител на продавницата е Слџепчевиќ Остоја.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 300/63. (529)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. XII. 1962 година, рег. бр. 25/62, книга I, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Македонија“ — Битола.

Основна дејност на претпријатието е: вршење угостителски услуги од хотелска, ресторанска, кафејска, гостилничарска и бифејска дејност.

Споредна дејност: производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци и продажба на тутун и кибрит.

Претпријатието е основано од припоените две угостителски претпријатија „Неолица“ и „Македонија“ од Битола, согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 06-4364 од 10. VII. 1962 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат в. д. директорот Пасков Паско и Огненов Илија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 438/62. (545)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9. IV. 1963 година, рег. бр. 22/62, книга I, е запи-

шана под фирма: Работничка менза во с. Мажуциште на Земјоделското претпријатие „Прогрес“ од с. Долнени, Битолско. Предмет на работењето на мензата е: вршење угостителски услуги од затворен тип на работниците и службениците од целиот колектив.

Мензата е основана од Земјоделското претпријатие од с. Долнени, а согласно со одобрението на НО на општината Долнени бр. 03-2906/1 од 19. XI. 1962 година.

Раководител на мензата е Томе Смиле Каранфиловски.

Мензата ќе ја претставува и потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 133/63. (561)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. I. 1963 година, рег. бр. 2/63, книга I, е запишано под фирма: Занаетчиско претпријатие за изработка на трикотажа и конфекција „Илинденка“ — Крушево. Предмет на работењето на претпријатието е: производство и конфекционирање на сите видови трикотажна стока и конфекција од друг вид (тешка и лесна).

Претпријатието е основано од издвоениот погон од Претпријатието „Манчу Матак“ — Крушево, а согласно со одобрението на НО на општината Крушево бр. 06-3336/1 од 21. XII. 1962 година.

Претпријатието ќе го потпишува в. д. директорот Владо Стојановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 5/63. (557)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. III. 1963 година, рег. бр. 2/63, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Крушево на Претпријатието за изработка на трикотажа и конфекција „Илинденка“ од Крушево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на производите од трикотажа и конфекција од сопствено производство, а за дополнување на асортиманот купување и продажба на артикли од куса и плетена стока, конфекција, галантериска и базарска стока — без играчки и спортски реквизити.

Продавницата е основана од Претпријатието „Илинденка“ од Крушево, а согласно со одобрението на НО на општината Крушево бр. 06-675/1 од 15. III. 1963 година.

Раководител на продавницата е Горѓи Димитриевски.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 108/63. (556)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. III. 1963 година, рег. бр. 55/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница-графика во Крушево на Трговското претпријатие „Езериште“ од Крушево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на цигари, кибрит, сите видови на вредносници, прибор за пишување, обрасци за претпријатија и установи, разгледници, прибор за бричење, како и пластично гумени производи.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Езериште“ од Крушево, а согласно со одобрението на НО на општината Крушево бр. 06-3254/1 од 10. XII. 1962 година.

Раководител на продавницата е Златеска Родана.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 75/63. (558)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. III. 1963 година, рег. бр. 55/55, книга II, е запишана под фирма: Книжарска продавница во Крушево на Трговското претпријатие „Езериште“ од Крушево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови книжарски стоки, канцеларски материјал, ученички прибор и земјоделска литература.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Езериште“ од Крушево, а согласно со одобрението на НО на општината Крушево бр. 06-81/1 од 18. I. 1963 година.

Раководител на продавницата е Костовски Никола.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 76/63. (559)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25. III. 1963 година, рег. бр. 4/63, книга II, е запишана под назив: Станбена задруга „Здравје“ од Охрид при Синдикалната подружница на Специјалната болница за коснозглобна ТВИЦ — Охрид. Предмет на работењето на задругата е: изградба на станбени згради за потребите на своите членови.

Задругата е основана на основачкото собрание, а правилата и се одобрени од НО на општината Охрид, со решението бр. 06-3253/1 од 21. IV. 1962 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Ѓорѓи Гроздановски, претседател, и Ѓоре Бошев.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 81/63. (564)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 57, страна 227, е запишано под фирма: Земјоделска задруга „Единство“ од село Волковија — Бифе во село Волковија, Гостивар. Предмет на работењето

на бифето е: точење на мало алкохолни и безалкохолни пијалоци, продавање на сувомесни производи и сирење од сопствено производство во село Волковија.

Бифето е основано од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“ од село Волковија, а согласно со решението на НО на општината Жеровјане бр. 04-7469/1 од 25. XII. 1962 год.

Раководител на бифето е Захарија Деспотов Јанакиевски.

Бифето ќе го претставува, задолжува и задолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 328/63. (630)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 425, страна 497, книга II, е запишана под фирма: Комунална банка на Титоввелешка околина — Титов Велес. Предмет на работењето на банката е:

- 1) Ги прибира слободните парични средства:
 - а) по влоговите и штедење; б) по жиро и други сметки.
- 2) Дава кредити во висина на прибраните парични средства и тоа:
 - а) краткорочни, среднорочни и долгорочни кредити на стопанските и општествените организации, како и установите со самостојно финансирање за обртни средства и инвестиции;
 - б) краткорочни кредити за приватно занаетчиство и поделско производство и неговото унапредување;
 - в) кредити за станбена изградба и поправка на згради на станбените заедници, приватни и др.;
 - г) кредити за станбена и комунална изградба на Народниот одбор на Титоввелешка околина и општините во состав на околината;
 - д) потрошачки кредити на населението.
- 3) Обавува платен промет во земјата за сметка на своите комитенти.
- 4) Обавува по овластувањето добиено од Народната банка одредени работи од платниот промет во странство.
- 5) Обавува благајничка служба во врска со извршувањето на буџетот на Народниот одбор на Титоввелешка околина и народните одбори на општините на подрачјето на околината и водење книговодство за извршување на нивните буџети.
- 6) Обавува работи по фондовите за комуналната и станбената изградба и сите фондови на Народниот одбор на Титоввелешка околина и општините на подрачјето на околината, како и други фондови на стопанските и општествените организации, кои по договор со Народната банка и се пренесуваат на Комуналната банка.
- 7) Финансирање на инвестициите предвидени со општествениот план на Околината и општините на подрачјето на околината.
- 8) Врши служба по зајмовите што ги распишува Народниот одбор на Титоввелешка околина и општините во состав на околината.
- 9) Издава гарантни писма.

10) Врши работи во врска со јавната служба што ќе ѝ ги повери Народната банка.

11) Врши одредени работи врз основа на договор и за сметка на ДОЗ и Југословенската лотарија.

12) Врши банкарски работи што со договор ќе ѝ се отстапат од Народната банка.

13) Врши банкарски работи што ѝ се ставаат во задача од страна на Народниот одбор на Титоввелешка околија како и од страна на повисоките државни органи.

14) Врши и други банкарски работи.

Комуналната банка е основана од Народниот одбор на Титоввелешка околија, со решението бр. 10047 од 16. XI. 1957 година.

Комуналната банка ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Панче Пановски, директор, Тихо Георгиев, претседател на Управниот одбор, и Благојка Јорданова, шеф на службата сметководство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 262/63. (592)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 165, страна 443, е запишана под фирма: Градежно претпријатие „Гранит“ од Скопје — Работничко-службеничка менза во Скопје (населба „Црнице“). Предмет на работењето на мензата е: вршење угостителски услуги со исхрана и точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Мензата е основана од Работничкиот совет на Градежното претпријатие „Гранит“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 02/4-7334/1 од 24. IV. 1963 година.

Работничко-службеничката менза ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Аврамовски Ламбе, раководител, Стево Андоновски и Владо Ансаров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 292/63. (633)

КОНКУРСИ

Комисијата за службенички работи при Собранието на Општината Битола, на основа чл. 21 од Законот за јавните службеници

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото работно место референт по личен доход во Одделението за труд и работни односи при Собранието на општината Битола

Услови:

а) Завршен економски факултет со над 3 години практика;

б) Завршена виша економска школа со над 5 години практика.

Конкурсот трае до пополнување на работното место, сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Платата ќе биде определена според Законот за јавните службеници, а полагајната плата според Одлуката за полагајните плати.

Кандидатите што ќе се пријават на конкурсот, а се во работен однос да поднесат согласност дека ќе бидат ослободени при евентуалното назначување по овој конкурс.

Кандидатите покрај молбата, таксирана со 50 динари, административни марки, да ги достават документите по чл. 31 од ЗЈС, документите за школската спрема, работниот стаж со куса биографија за движењето во службата.

Молбите заедно со документите се поднесуваат во писарницата на Општината Битола, секој ден до пополнување на работното место. (371)

СОДРЖИНА

- | | |
|--|-----|
| 57. XV конкурс за давање инвестициони кредити за индустријата и рударството од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката — — — — | 217 |
| 58. XVI конкурс за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за градежништвото од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката — — — — | 218 |
| 59. XVII конкурс за давање инвестициони кредити во 1964 година за шумарството од средствата предвидени со Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката — — — — | 219 |
| 60. XVIII конкурс за давање инвестициони кредити во 1964 година за земјоделството од средствата предвидени со Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката — — — — | 221 |
| 61. XIX конкурс за давање кредити за трајни обртни средства — — — — | 222 |
| 62. Заклучок за условите под кои Стопанската банка на СР Македонија по пат на непосредна спогодба ќе дава кредити од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средства на Републиката во областа на индустријата и рударството во 1964 година — — — — | 223 |
| 63. Заклучок за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за градежништвото од средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката — — — — | 225 |
| 64. Заклучок за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за угостителството и туризмот од средствата предвидени во чл. 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката — — — — | 226 |
| 65. Заклучок за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за трговија, угостителство, туризам и занаетчиство од средствата предвидени во член 7 точка 2 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката — — — — | 227 |